

# *Феминативите во македонскиот стандарден јазик низ иризма на публицистичкиот стил*

СИМОН САЗДОВ  
(*Скoїje*)

Разликата по пол е фундаментален факт на човековиот живот и не изненадува фактот што таа е одразена во јазикот. Имено, на јазичен план таа биолошка бинарна опозиција нашла свој одраз во опозицијата по род, која опфаќа, меѓу другото, значителен број, главно истокоренски, именки, противставени според разликата во значењето: именки од машки род што означуваат суштества од машки пол, од една страна, и именки од женски род што означуваат суштества од женски пол, од друга страна. Оние именки од женски род што, ексклузивно или со едно од своите значења, означуваат лица од женски, но не и од машки пол ги нарекуваме феминативи.

Во оваа статија ќе се осврнеме на феминативите од аспект на нивното присуство во весниците во Република Македонија. Значи, се работи за публицистичкиот стил, или, поконкретно, новинарскиот посттил.

Пред да преминеме на поставената задача ќе се задреиме на статусот на граматичката категорија род во македонскиот стандарден јазик. Познато е дека јазиците низ светот, одразувајќи ја надворешно-јазичната содреина, на еден или друг начин, ја регистрираат разликата по пол. Факт е, меѓутоа, дека одделни јазици тоа го прават на различен начин, во директна зависност од нивната специфична граматичка структура. Така, колку за илустрација, во турскиот јазик нема посебен збор за “брат” или за “сестра”, туку двете

значења ги покрива зборот *kardeš*. За да се направи разликата што во македонскиот, англискиот и др. јазици е лексикализирана, тој збор мора да се комбинира со други зборови. Во турскиот јазик, значи, не е лексикализирана оваа разлика, туку на истата се укаеува со колокација, т.е. со синтагматска модификација. Во македонскиот јазик, како впрочем и во другите словенски јазици, разликата меѓу лицата од машки и женски пол по правило е лексикализирана. За разлика од некои јазици, во кои родот е маргинална граматичка категорија, во македонскиот јазик оваа категорија е мошне значајна, и тоа во два погледа: 1. при согласувањето во рамките на именската синтагма; и 2. при согласувањето во рамките на реченицата (меѓу подметот и прирокот). Родот на именската синтагма зависи од родот на нејзиниот конститутивен член (најчесто именка), а другите членови на именската синтагма се приспособуваат кон родот на конститутивниот член, согласувајќи се со него по форма. Инаку, согласувањето по род во рамките на именската синтагма се спроведува далеку подоследно отколку согласувањето по род во рамките на реченицата.

Имајќи го предвид фактот дека во весниците различно се пишуваат прилогите на различни теми, можеме да ги разгледаме феминативите и низ призма на тематското раслојување на јазикот. Во македонските печатени гласила моеат да се издвојат рубрики за надворешна и внатрешна политика, економија, културен и забавен живот; потоа огласи, некролози, реклами, спортски вести, преглед на телевизиската програма. Токму по овој редослед во македонските дневни весници се распоредени наведените рубрики (исклучок би биле рекламите, кои се простираат низ целиот весник).

И без некоја задлабоченост, може да се забелееи дека бројот на феминативите се зголемува со оддалечувањето од почетокот на весникот. Така, политичката и економската рубрика, по правило, содреат најмалку феминативи. Тоа, сепак, не значи дека феминативите отсуствуваат од овие рубрики: *Министерката за одбрана на Финска Елизабет Рен, идниот месец ќе се йовлече од својата функција...;* *На својот џавја претседателот Чениќ се зайре и во Кавадарци придроеен од секретарката на главниот одбор на НОМС, Василка Дуѓанова...;* *Премиерката на Република Турција, Тансу Чилер, во интервјуто...;* ... судијката Николовска-Цаца вели – џарите не се најваени.; *Министерката Софија Тодорова претпладнешто по весиќа*

## *Феминативите во македонскиот стандарден јазик ...*

СИМОН САЗДОВ

*за остапката на деканот Пејров се среќна со рекорката Радмила Киријанова.*

На страниците посветени на културниот и забавниот живот, како во Македонија така и надвор од неа, се забелееува солиден број феминативи. Денес, во 18 часот ... ќе биде промовиран комикот диској на виолончелистката Душка Тасеска. Убавицата од "Беверли Хилс" веќе осум години е вештаријанка. Со тоа се слојува и Дебора Кер, ветеранката на холивудското џоливо. Манекенка, артистка и сега вицепрезидентка на угледната козметичка кука Ланкастер, Изабела Роселини ѝврди дека никогаш досега не била толку скрена.

Бројот на феминативите значително се зголемува во некролозите. Причината е јасна: починатата е нечија мајка, баба, свекрва итн., а многу често од неа се збогуваат нејзините ќерки, снаи, внуки, пријателки итн.

Исклучително голем е бројот на феминативите во огласите: *Издам соба за самица.; Барам аквизицлерки за продаја на ексклузивна биенерија.; Айсолвенитка на ѕедаѓија дава часови...; Асистентка-физиотерапевт бара асистентка, не мора да знае масажа.; Агенција Сиенс нуди и бара бебиситлерки, домашни помошнички...; Барам млада искусна шоферка со сопствено возило за одредено време.; Барам шнајдерка со големо работно искуство.; Дијломирана јавничка бара работиа.; 22 год. џрѓовка бара работиа во колонијална прдавница.; Економистка бара работиа.; ЈЗО Завод за нефрологија бара 2 сервирки-садомијачки и 1 чистачка со 8 одд., ...; Здравствен дом Гоце Делчев бара 1 хигиеничарка-терачка во здравствена станица...; ПТТ Наша бара 1 прдавачка...; ПП Сиекира, с. Лабуништи бара 2 стикерки...; КДУ Димче Мирчев бара 2 негувачки... и многу други.*

Феминативите се, исто така, мошне присутни и на страниците посветени на спорот. Тоа е последица, пред сè, на начинот на кој се организирани спортските натпреварувања – во две конкуренции: машка и женска. Секако дека најсоодветен и најекономичен начин за означување на спортистките се феминативите: *На 13 години Мутола беше најдобра фудбалерка на Мозамбик.; ... им укае доверба на сите одбојкарки.; На првата јабла нашата шампионка Габриела Коскоска ѝросија ја разнесе велемајсторката Зајцева.; Тоа е иницијатива на Национална Деријаско, членка на новекрај-*

*ниот јевройски џрвак Старик од Киев и репрезентативка на Украина; итн.*

Феминативите се посебно функционални кога станува збор за странска спортсистка, чие име (и презиме) е непросирно во однос на полот: *Кинеската атлетичарка Сун Кајун јавојорно го собори својот рекорд...;* Американска скијачка *Пикабо Стири и Јонайаму доминира на јаркиите во стапи...*

Едно специфично проширување на значењето на феминативите во рамките на спортските прилози е поврзувањето на спортсистките со дејноста на спонзорот на нивната екипа: *"Штедачкиите" имаат проблеми: Пелиштер ТАТ - Млајз 31:25.* Спонзорот "ТАТ" е штедилница, па оттаму *"штедачкиите"*.

На крајот на весникот доаѓа прегледот на телевизиската програма, во чии рамки обично е присутна кратката содреина на филмовите. Многу феминативи се присутни токму на ова место: *Во овој филм се јавува збор за една автослободерка која сака да си ќене до ранчот...;* *Една девојка е бебислободерка во домот на еден лекар.;* *Лин Стентон, Моли Велан и Џеси Џаворски – три цајканки од Јолицијскиот оддел во Пийсбург...* Причините се јасни: голем број протагонисти, веројатно барем половината, се лица од женски пол, па логично е нивниот пол да биде сигнализиран. Во функција на информирањето е во кратката содреина точно да се определат улогите во филмот, при што полот на лицата има особена ваеност: ...и Деми Мур, во улога на агресивна шефица која секдуално го искористува својот слубенник...; ...тој конечно ја освои својата цимерка Алисон...

Интересно, се чини, е да се побараат причините за регистрираниот распоред на феминативите на страниците на весниците. Најпрво, одговорот треба да се побара во надворешнојазичната реалност. Имено, жената и ден денес е значително помалку присутна во политиката и економијата од маеот. Таа е помалку присутна и во спортом, но односот не е толку неповолен за жената. Секојдневно жените ги освојуваат спортивите кои донеодамна им припаѓале исклучиво на маите. Колку за илустрација: на штотуку завршеното Светско првенство во пливање и ватерполо во Перт за првпат го регистрираме феминативот ватерполистка, како резултат на првиот натпревар на жените во овој спорт на светско ниво: *Во најреварот меѓу Италија и САД јоусиешни беа италијанскиите ватерполистички.* Од Зим-

ските олимписки игри во Нагано, кои се во тек во времето кога ја пишуваме оваа статија, произлезе уште еден феминатив: *Хокеарки-  
тие на Канада беа йоусиенни од домашниот хокеарки.*

Меѓутоа, надворешнојазичната реалност, се чини, не е единствена-  
та причина за слабата застапеност на феминативите во написите за  
политика и економија. Имено, не е мал бројот на македонските род-  
дени говорители кои се колебаат во ситуации кога зборуваат или  
пишуваат за женски лица: дали да каеат, на пример, *турскиот премиер Тансу Чилер, министерот Софија Тодорова, рекордот Радмила Кийријанова*, или, пак, *премиерката Тансу Чилер, министерката Софија Тодорова, рекордката Радмила Кийријанова* итн. Имајќи го предвид погоре каеаното за согласувањето по род во ма-  
кедонскиот јазик, првонаведените примери (*турскиот премиер Тан-  
су Чилер ...*) ги оценуваме како неграматички со оглед на отсуството  
на согласувањето по род.

Што е тогаш тоа што го условува присуството на вакви примери во дневните весници? Ова прашање го разгледува Бл. Корубин, истакнат македонски лингвист, кој вели: "... има ред такви случаи кога именката со која се именува некоја титула, звање, занимање, професија, функција и сл. е, по правило (барем на официјалниот, неутрален стил и текст, во официјалната, неутрална употреба) во машки род и кога се однесува на лице од женски пол..." (Бл. Кору-  
бин, 1984: 10). Понатаму, задреувајќи се конкретно на именките *пре-  
седател* и *препреседателка*, Корубин вели: "Во еден текст неутра-  
лен, стилски необоен, слушен, официјален, без посебни ситуациски  
услови и сл. именката ќе оди во машки род. (...) Но може да се созда-  
де ситуација – во определени општествени средини, потесни или  
пошироки, па и многу широки ... - што се карактеризира со еден по-  
себен однос... кој дозволува извесна модалност во изразувањето.  
Тогаш таа модалност во случајот се изразува и со употреба на имен-  
ката во формата за женски род. Може, на пример, во една расправа  
на седница на Извршниот совет или дури и пред Собранието на  
СФРЈ некој од учесниците да рече: *Како што рече нашата Препре-  
седателка* – при што се напушта, во извесна мера, стого официјал-  
ното ниво на изразот, и се внесува еден однос и една атмосфера на  
блисокост, дури и на другарство или слично нешто... Истиот тој однос  
може да најде соодветно место и во еден новинарски напис... Според  
тоа, во првиот случај (со *препреседател*) имаме неутрална немаркира-

на употреба, а во вториот (со *йрејседајелка*) – стилски обоена, модална, маркирана употреба.”

Погоре наведените цитати, како што моее да се забелеи, им припишуваат на феминативите како припадници на еден зборообразувачки модел едно експресивно значење наспроти соодветните парници од машки род, од кои феминативите во најголемиот број случаи се изведени со помош на суфиксот *-ка*. Под експресивно значење подразбирааме такво значење кое ги изразува верувањата, односите и чувствата на говорителите. Тука, моееби, моее да се бара причината за присуството на изрази од типот на *шурскиот ѹремиер Тансу Чилер, министерот Софија Тодорова, ректорот Радмила Кийријанова* итн. на страниците на македонските дневни весници. Сепак, не само што, како што веќе рековме, овие изрази ги оценуваме како неграматички туку и не се слоеуваме со оценката дека феминативите во современиот македонски стандарден јазик моее да се окарактеризираат како стилски обоена лексика и тоа на ниво на зборообразувачки модел. Попрво причината треба да се бара во необичноста на едно занимање, функција, титула и сл. за жената. Во спротивно, како да се објаснат огромниот број феминативи кои не се чувствуваат ни најмалку како стилски обоени наспроти соодветните машки парници, а кои, инаку, произлегуваат од сфери во кои присуството на жената не се прима како необично: *учителка, работничка, студентка* итн.?

За реално да се оцени статусот на феминативите во македонскиот стандарден јазик потребно е едно сеопфатно проучување на истите. Таквото проучување мора да ги земе предвид сите фактори кои ја условуваат како употребата така и неупотребата на феминативите во македонскиот стандарден јазик.

Работејќи подолго време врз проблематиката на феминативите, дојдовме до следниве сознанија:

Факторите што ја условуваат употребата на феминативите во македонскиот јазик се: граматичката структура на македонскиот јазик, јасноста на исказот (дали станува збор за лице од машки или, пак, од женски пол) и економичноста на исказот.

Од друга страна, меѓу факторите што ја ограничуваат употребата на феминативите се вбројуваат: морфонолошките пречки, необичноста на едно занимање, функција и сл. за жената, меѓујазичните

## *Феминативите во македонскиот стандарден јазик ...*

СИМОН САЗДОВ

влијанија, двосмисленоста на некои искази што содреат феминативи и редундантацијата.

На некои од наброените фактори веќе се осврнавме, а во продолжение ќе го илустрираме и влијанието на другите.

Морфонолошките пречки се еден од факторите на ограничувањето на присуството на феминативите во македонскиот стандарден јазик. Имено, суфиксот *-ка* со кој најчесто се изведуваат феминативите, во одредени случаи се судира со завршоци на мотивирачки зборови со кои би формирал необични гласовни групи. Во таа смисла може да се зборува за блокирање на феминативните деривати од страна на формата на соодветниот машки парник. Особено непогодни за изведување феминативи се именките од машки род од следниов тип: *биолоѓ, идеолоѓ, йихолоѓ; демагоѓ, йедагоѓ; драматурѓ, хирург; спраѓуѓ* и други: *Драматурѓ на проектиот е Виолета Чоловска...* Непогодни за деривација се и поголемиот број двослоените именки на *-ец* (*борец, но соборец и соборка; творец, но чудотворец и чудотворка итн.*).

Меѓујазичните влијанија (конкретно влијанието од англискиот јазик) се уште еден фактор на ограничување на бројот на феминативите во македонскиот јазик. Имено, суштински различниот статус на граматичката категорија род во англискиот јазик (каде што има незначително значење врз синтаксичката структура) и во македонскиот (каде, како што видовме, таа е мошне значајна на синтаксички план) условува различен статус на феминативите. Ако, пак, се има предвид масовното преведување од англиски јазик на македонски, кое оди по нагорна линија со тенденција така и да продолжи, тогаш јасно е дека преведувачите мора да го имаат предвид неидентичниот статус на феминативите во овие два јазика. Тоа, за жал, ретко е така, па почесто се среќаваат примери од типот *Камерон Диаз кариерата ја започнала како фотомодел... Мег Рајан, најстарото деше на професор по математика и каслинч-агенција...* отколку примери каков што е следниов: *Генералната секретарка не може да го прифаши тоа.*

И покрај тоа што во најголемиот број случаи токму феминативот е најсоодветниот избор во врска со лица од женски пол, понекогаш и присуството на соодветниот парник има свое оправдување. Така, на пример, во следнава ситуација не може да стане збор за лош избор: *Јудит Полгар стапа меѓу најдобриите свеѓески шахисти.* Имен-

но, употребата на феминативот би ги ограничила шаховските квалитети на унгарската велемајсторка на мноееството “еенско лице-шахист”. Но, имајќи предвид дека таа во директните дуели со врвни шахисти од машки пол многу често излегува како победник, моее слободно да се каее дека е меѓу најдобрите и во рамките на мноееството “човек-шахист”. Оттаму, употребата на соодветната именка од машки род, која, пак, е семантички немаркирана во однос на полот на лицето, е сосем прифатлива и мошне функционална во вакви случаи. Слично стојат работите и во следниов случај: *Марѓарија Николовска-Цаца ја доби довербайта на европскиите парламентарици и сопствана прв македонски судија во посоченото Европски суд за човекови права во Страсбург*. Оправдана е употребата на соодветниот парник од машки род (*судија*), и покрај тоа што е употребена во врска со лице од женски пол, затоа што употребата на феминативот (*судијка*) моее да доведе до двосмисленост: дали се работи за првото женско лице од Македонија што е ангаерирано во Европскиот суд или, пак, првото лице од Македонија воопшто. Именката од машки род не е двосмислена во конкретниов исказ бидејќи укаеува дека се работи за првото лице од Македонија воопшто.

Семантичката немаркираност на парниците од машки род, кои со соодветниот женски парник прават привативна опозиција (на пр. *студеник : студеника; организатор : организаторка*), а не еквиполентна (на пр. *кral : кралица; супрец : суприца; убавец : убавица* итн.) понекогаш се користи за економизирање на исказот. Така, во деведесеттиве години од овој век сосема чести се следниве примери: *Граѓаниште на нашата земја низ ѕесна и игра ги прославија новогодишните празници*. Овде, со именката од машки род се опфатени и лицата од машки пол, но и тие од женски. Но, првите броеви на весникот *Нова Македонија*, од 1945 година, ни претставуваат една сосем различна состојба. Имено, во време на коренити промени во општествено-политичките и економските услови на живеење феминативите биле искористени за потенцирање на новостекнатите права на жените, а тоа во конкретниов случај се однесува на новостекнатото право на жената да учествува во политичките избори: ...*граѓаниште и граѓанкиште од главниот град на Македонија... за првпат во историјата ја избраја својата народна власија*. За употреба на машкиот парник со значење што ќе ги подразбере и женските лица, во услови на стекнување право на глас од страна на жените, не

моеело никако да стане збор. Фактички, во тој период опозицијата *ѓраѓанин : ѓраѓанка* била еквиполентна, а со текот на времето, кога политичката рамноправност на жените станала реалност, премијерата во привативна, како резултат на што именката од машки род моее да се употреби и за означување на женски лица: *Граѓаниште на нашата земја масовно излегоа на избори* (пример од 1994 година).

Воопшто, ако се споредат весници од постар и од понов датум моее да се забелееи дека некои феминативи се значајно сведоштво на промената на статусот на жената во општеството. Оваа промена се согледува врз основа на изменетата семантика на некои феминативи. Така, на пример, феминативот *миниситерка* според *Речник-от на македонскиот јазик*, кој одразува една постара состојба, значи “сопруга на министер”. Тоа е, секако, последица на тоа што во минатото функцијата министер била необична за жените, барем на нашиве простори. Меѓутоа, денес овој феминатив значи само “еенско лице со министерска функција”. Доказ за тоа се современите примери, какви што регистрираме во весникот *Нова Македонија: Миниситерката за одбрана на Финска Елизабет Рен, идниот месец ќе се йовлече од својата функција...* Практично, како резултат на изменетата улога на жената во општеството, дошло до семантичко поместување кај феминативот *миниситерка*.

Прегледот на феминативите низ призма на публицистичкиот стил овозможува да се согледа статусот на феминативите во македонскиот стандарден јазик. Нивното бројно присуство на страниците на македонските весници е сведоштво за нивната функционалност во рамките на македонскиот јазичен систем, а воедно и сведоштво на подобрувањето на статусот на жената на нашиве простори. Феминативите, како припадници на една зборообразувачка категорија, не се карактеризираат со посебно експресивно значење во однос на соодветните парници од машки род, од кои најчесто се изведуваат. Доказ за тоа е и начинот на кој се употребуваат на страниците на македонските весници. Присуството односно отсуството на феминативите во македонскиот јазик, пак, се долеи на редица фактори, многу често меѓусебно испреплетени. И покрај тоа што моеат да се набројат повеќе фактори коишто дејствуваат ограничувачки врз феминативите, сепак, најсилните фактори се на страната на феминативите, па затоа сметаме дека во иднина моее да се очекува зголемување на бројот на феминативите во македонскиот стандарден јазик.

## Literatura

- Конески К., 1995, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*. Скопје: Бона.
- Корубин Б., 1984, *Нашата претседателка*, "Нова Македонија", 23.09.1984; стр. 10.
- Минова-Ѓуркова Л., 1984, *Претседател - претседателка*. Скопје: "Литературен збор" XXXI/5, 107-111.
- Минова-Ѓуркова Л., 1994, *Синтакса на македонскиот стандарден јазик*. Скопје: Радинг.
- Саздов С., 1995, *Феминативите во весникот Нова Македонија од 1945 година. – Македонскиот јазик од 1945 до 1955 година*. Скопје: Филолошки факултет, 189-192.
- Corbett G., 1991, *Gender*. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne & Sydney: Cambridge University Press.
- Cruse D. A., 1986, *Lexical Semantics*. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne & Sydney: Cambridge University Press.

### *Feminatives in Macedonian Standard Language Through the Prism of the Publicistic Register*

Feminatives, defined as feminine gender nouns denoting exclusively females, and their status in Contemporary Macedonian language, observed through their presence in the publicistic register i.e. journalistic sub-register, are the subject of this work. The author notices that the number of femininates on the pages of the Macedonian daily papers is very extensive. This, he believes, is a result of their functionality. At the same time the femininates are an important testimony of the status improvement of the females in the society. The evidence gathered from the Contemporary Macedonian language material proves that the femininates, in the Contemporary Macedonian language, do not possess inherent expressive meaning, as opposed to the masculine correlatives, as was believed in the past by some Macedonian linguists. The presence as well as the absence of the femininates in the Macedonian language is a result of a number of factors, which are very often tightly intertwined. The factors that give rise to the presence of the femininates are the grammatical structure of the Macedonian language, the clarity of the expressions (whether we talk about a male or a female person), as well as the economicity of the expressions. The factors against the femininates are: morphonological impediments, inter-lingual influence, redundancy, the ambiguity of some expressions that contain femininates, the extra-linguistic situation. Although less in number, the stronger factors are on the side of the femininates, so the author believes that their presence in the future can only increase.